

sagemax<sup>®</sup>



Упатство за употреба

—  
NexxZr<sup>®</sup> Shine

[sagemax.com](http://sagemax.com)

## Информации за производот

NexxZr Shine е двофазен дијамантски систем за полирање за ефикасно полирање на дентална керамика како што е циркониум оксид, алуминиум оксид, литиум дисиликат или стаклена керамика. Димензионално стабилните, гумени полирачи со дијаманти ги импресионираат корисниците поради нивната едноставна и ефикасна употреба. Тие исто така нудат долг работен век и сјај со природен изглед. NexxZr Shine произведува униформна површина за монолитни, како и за реставрации со коронки или делумни коронки. Три специјално прилагодени форми се достапни за оптимално полирање на различни структури и површини: Twist17, Turn18 и Tip5. Овие облици се достапни во мазни (фаза 1, претполирање) и сјајни (фаза 2, полирање со висок сјај) големини на зрнетост.

Палетата на производи е надолполнета со дијамантска паста за полирање NexxZr Shine Paste која е погодна за сите апликации. Ги отстранува микро-гребнатините, оставајќи финиш со висок сјај и ефект на огледало.

### Индикации

Екстраорално полирање на дентална керамика како што е циркониум оксид, алуминиум оксид, литиум дисиликат или стаклена керамика.

### Контраиндикации

- › Директна употреба во устата на пациентот (интраорално)
- › Сите други апликации што не се наведени како индикации

### Чување и рок на траење

- › Потребно е чување на суво место без прашина на 2-28°C.
- › Неправилните услови на чување можат да го скратат рокот на траење и да ја нарушат правилната функција на производот.
- › Пастата за полирање NexxZr Shine Paste треба да се затвори веднаш по употреба.



### Предупредувања!

- › Не користете оштетени полирачи.
- › Користете уред за извлекување и носете маска за лице и заштитни очила.
- › Користете само рачни делови кои се во соодветна техничка состојба и се сервисирани.
- › Осигурете се дека погонот на рачниот дел работи без проблеми.
- › Полирачот мора да биде безбедно прицврстен во рачниот дел.
- › За да се намали ризикот од кршење на инструментот, избегнувајте накривување/насилно подигање за време на ротацијата.
- › За време на ротацијата, не го поставувајте полирачот на истото место премногу долго, бидејќи тоа може да доведе до локално прегревање.
- › Полирачите ќе вибрираат ако се надмине максимално дозволената брзина. Тоа може да го оштети полирачот, да предизвика свиткување на оската и/или да го скрши инструментот.
- › Прекумерниот притисок на контакт може да ја оштети реставрацијата и да го забрза абењето на главата за полирање.
- › Кога користите NexxZr Shine Paste, почитувајте го листот со безбедносни податоци (SDS) за пастата.

## Состав на материјалот

### Компоненти

Дијамантски честички, синтетичка гума, ексципиенси и агрегати

## Упатство за употреба

### **Претполирање (фаза 1, мазно)**

Керамичките реставрации се претполираат со употреба на мазни полирачи NexxZr Shine (темно сива).

### **Полирање со висок сјај (фаза 2, сјај)**

Полирање со висок сјај на керамички реставрации се изведува со помош на полирачи за сјај NexxZr Shine (светло сива) или со употреба на дијамантска паста за полирање NexxZr Shine Paste и четка од козји влакна.

### **Упатства за обработка:**

- › Оптимален опсег на брзина:  
7 000 – 12 000 rpm
- › Максимална брзина: 20 000 rpm
- › Максимален притисок на контакт: 2 N (200 g)
- › Само поставете ротирачки полирачи на површината што треба да се обработи.
- › Полирајте со нежни движења за да избегнете нерамнини.
- › Обезбедете доволна екстракција на прашина за време на употребата.

### **Чистење**

Откако реставрацијата целосно ќе се исполира, исчистете ја темелно користејќи чистач на пареа или ултразвучна бања.



Производител

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003 USA  
T +1 253 214 0389  
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.  
Sagemax NexZr е регистрирана търговска марка на Sagemax Bioceramics, Inc.  
MK/2021-01/Rev.1

sagemax®